

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 1

3 јануари 2020, петок

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1. Програма за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2020 година.....	2	4. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на остварување на правото на додаток за домување за лице кое до 18-годишна возраст имало статус на дете без родители и без родителска грижа, односно и по престанување на старателството, а најмногу до 26-годишна возраст, образецот на барањето и потребната документација	3
2. Програма за изградба и реконструкција на основни училишта за 2020 година.....	2	5. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност по пат на јавна понуда - втора емисија на корпоративни обврзници	4
3. Исправка на Одлуката за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор.....	3	6. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда	4
		7. Анекс за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствената дејност на РМ	5
		Огласен дел	1-184

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), Владата на Република Северна Македонија, на седница, одржана на 28 декември 2019 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ ЗА 2020 ГОДИНА

1. Финансирањето за изградба и реконструкција на спортски објекти се врши согласно член 22 став 2 од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19).

Како еден од основите за финансирање во изградба и реконструкцијата на спортските објекти, воедно и приоритети на Владата на Република Северна Македонија во дејноста спорт е обезбедување на услови за реализација на наставата по физичко воспитување во основното и средното образование, спортување и рекреација на студентите, за функција на спортските клубови и спортските федерации, како и рекреативните активности на граѓаните и спроведување на децентрализацијата на спортот. Затоа, приоритет во капиталните инвестиции од спортската инфраструктура е изградба на современи објекти за спорт и реконструкција на веќе постоечките.

Со оваа програма се планира изградба на нови и реконструкција на веќе постоечките спортски објекти, во рамките на средствата во Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година и врз основа на одредбите од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19).

Средствата за реализација на оваа програма во вкупен износ од 201.760.000,00 денари се обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19), на Раздел 16101 – 15229 – 637 – 16 Агенција за млади и спорт, Програма 2 – спорт и Потпрограма 2А – спортски објекти, ставка 482 – други градежни објекти.

Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Програма 2 – спорт и Потпрограма 2А – спортски објекти:

Реден бр.	Опис	Износ во денари
1.	Изградба на спортски објекти во 2020 - Проект „Изградба на пливачки базен во општина Охрид“ - Проект „Изградба на 14 затворени училишни базени“ – 6 со почеток во 2020 година - Проект „Изградба на сала за боречки вештини“ - Проект „Изградба на баскет игралишта“ - Проект „Изнајмување на монтажни лизгалишта“ - Проект „Изградба на Дом на спортови“	50.000.000,00 55.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 500.000,00 8.000.000,00
2.	Реконструкција (санација) на спортски објекти во 2020 година - Проект „Реконструкција на спортска сала во општина Неготино“ - Проект „Реконструкција на фудбалски стадион во општина Велес“ - Проект „Реконструкција на фудбалски стадион во општина Кавадарци“ - Проект „Реконструкција на базен во Струга“ - Реконструкција на спортска инфраструктура во општините: Кисела Вода, Битола, Илинден, Демир Капија, Гостивар – с.Чегране, Гостивар – с.Форино, хокеј арена во СЦБТ, Карпош, Кичево, Липково, Долени и Струга.	7.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 10.000.000,00 40.510.000,00
3.	Проектирање и ревизија за изградба и реконструкција на спортски објекти и Стручно – технички надзор при изградба и реконструкција на спортски објекти;	4.000.000,00
4.	Геодетски услуги, техничка документација за проектни програми и елаборати за изградба и реконструкција на спортски објекти;	1.500.000,00
5.	Стандарден приклучок на спортски објекти со електрична енергија	1.250.000,00
	Вкупно	201.760.000,00

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година.

Бр. 45-10039/1
28 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2.

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 декември 2019 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ЗА 2020 ГОДИНА

1. Финансирањето на училишните објекти од основното образование се врши согласно член 157 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19)

Со оваа програма се планира завршување на градбите и реконструкциите на отпочнатите училишни објекти, отпочнување на нови градби, доградби, реконструкции, санации, обезбедување на стручно технички надзор во процесот на градежните активности, изработка на техничка документација и ревизија на документација за училишните објекти во рамките на обезбедените средства во Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, врз основа на одредбите од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година.

Средствата за реализација на оваа програма во вкупен износ од 140.000.000 денари се обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 го-

дина, на Раздел 16001 – Министерство за образование и наука, Потпрограма ТА – Изградба и Потпрограма ТБ– Реконструкција на основни училишта, ставка 482.

Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТА – Изградба на основни училишта:

ПРЕНЕСЕНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ ЗА ОБЈЕКТИ			БУЏЕТ 2020
Општина	Име на училишен објект и место	Опис на градежни активности	
СТУДЕНИЧАНИ	Нов училишен објект во м.в. Љубош с.Батинци	Изградба на нов училишен објект	
ЧАШКА	ОУ Лирија, с.Горно Јаболчиште	Дограбда и надграбда	
ВКУПНО ПРЕНЕСЕНИ ОБВРСКИ			47.518.326
ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ОБЈЕКТИ ВО 2020			
Општина	Име на училишен објект и место	Опис на градежни активности	
АЕРОДРОМ	ОУ „Димитар Македонски“ нас. Лисиче	Довршување на изградба на нов училишен објект	
БУТЕП	Изградба на нов училишен објект во нас. Визбегово	Изградба на нов училишен објект	
ВЕЛЕС	ОУ „Васил Главинов“, ПУ во с. Клуковец	Изградба на нов училишен објект	
ГОРЧЕ ПЕТРОВ	ОУ „Тихомир Милошевски“ с.Волково (Новоселски пат)	Изградба на крило	
ГОРЧЕ ПЕТРОВ	ОУ „Димитар Поп Беровски“ нас Хром	Изградба на крило	
ТЕТОВО	нов училишен објект за ООУ Наим Фрашери во КО Мала Речица	Изградба на нов училишен објект	
ТЕТОВО	ОУ „Рилиндија“ с.Селце	Изградба на нов училишен објект	
ЧУЧЕР САНДЕВО	Изградба на нов училишен објект ПУ во с.Долно Блаце	Изградба на нов училишен објект	
ЧАИР	ПОУ „Иднина“	Изградба на нов училишен објект	
ВКУПНО ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2020			44.981.674
Стручно-технички надзор при изградби, доградби и надградби на училишни објекти			2.500.000
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација, трошоци за обезбедување на податоци и услуги од страна на јавни институции, средства за непредвидени работи, дополнителни работи и вишоци по сключени договори			5.000.000
ВКУПНО			100.000.000

Опис на пренесени и планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени на Потпрограма ТБ –Реконструкција на основни училишта:

ПРЕНЕСЕНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ ЗА ОБЈЕКТИ			БУЏЕТ 2020
Општина	Име на училишен објект и место	Опис на градежни активности	
ЧАИР	ОУ Васил Главинов	Адаптација на простор за санитарен јазол, со реконструкција на крило (прва фаза)	
ГОРЧЕ ПЕТРОВ	Јоаким Крчовски с.Волково	Реконструкција на кров	
ТЕТОВО	ОУ „Кирил и Методиј“ Тетово	Замена на кровен покривач	
ГАЗИ БАБА	ОУ „25 мај“ нас. Сингелик	Реконструкција на котлара	
ВКУПНО ПРЕНЕСЕНИ ОБВРСКИ			10.842.538
ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ОБЈЕКТИ ВО 2020			
Општина	Име на училишен објект и место	Опис на градежни активности	
ВЕЛЕС	ОУ „Блаже Конески“	Реконструкција на систем за топловодно греење	
КАРЕБИНЦИ	ПУ „Страшо Пинџур“ село Крупиште	Реконструкција на опожарен објект	
КРУШЕВО	ОУ „ Никола Карев“	Реконструкција на санитарен јазол, гардероби и кровен покривач	
СТРУМИЦА	ПУ „Сандо Масев“ село Баница	Комплетна реконструкција	
СТРУМИЦА	ПУ „Сандо Масев“ село Добрејци	Комплетна реконструкција	
ПЛАНИРАНИ РЕКОНСТРУКЦИИ/ САНАЦИИ/ АДАПТАЦИИ ЗА 2020			22.157.462
Стручно-технички надзор при реконструкција, санација и адаптација на училишни објекти, за обврски по сключени договори и за нови договори			2.000.000
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација, трошоци за обезбедување на податоци и услуги од страна на јавни институции, средства за непредвидени работи, дополнителни работи и вишоци по сключени договори			5.000.000
ВКУПНО			40.000.000
ВКУПНО (Потпрограма ТА)			100.000.000
ВКУПНО (Потпрограма ТБ)			40.000.000
ВКУПНО ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2020			140.000.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија,“ а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година.

Бр. 45-10989/1

28 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3.

По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор, под бр.45-11009/2 од 28.12.2019 година, објавена во („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.276/19) од 28 декември 2019 година, е направена техничка грешка поради што се дава

ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВРЗ КОЕ ИМА ИЗГРАДНО ОРАНЖЕРИЈА И ПОМОШНИ ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОРАНЖЕРИЈАТА, ОДНОСНО ОБЈЕКТИ ВО СТОПАНСКИОТ ДВОР

Во членот 1 во делот КП бр.16717/11 место викано Керамидница, катастарска култура н-опозн 1, наместо „со површина од 28м²“, треба да стои „со површина од 167 м²“.

Во членот 1 од Одлуката пред зборовите „запишано во Имотен лист бр.19833 за КО Кочани“ се додава „КП бр.16717/12 место викано Керамидница, катастарска култура н, со површина од 28 м²“.

Бр. 45-11009/4-19

3 јануари 2020 година
Скопје

Од Владата на Република Северна
Македонија,

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

4.

Врз основа на член 57 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19,146/19 и 275/19), министерот за труд и социјална политика донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ДОДАТОК ЗА ДОМУВАЊЕ ЗА ЛИЦЕ КОЕ ДО 18-ГОДИШНА ВОЗРАСТ ИМАЛО СТАТУС НА ДЕТЕ БЕЗ РОДИТЕЛИ И БЕЗ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, ОДНОСНО И ПО ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СТАРАТЕЛСТВОТО, А НАЈМНОГУ ДО 26-ГОДИШНА ВОЗРАСТ, ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Во Правилникот за начинот на остварување на правото на додаток за домување за лице кое до 18-годишна возраст имало статус на дете без родители и без родителска грижа, односно и по престанување на старателството, а најмногу до 26-годишна возраст, образецот на барањето и потребната документација („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 109/19), во член 6 во ставот 1 алинеите 1, 2 и 3 се менуваат и гласат:

„- за семејство до 4.277 денари за месечна закупнина;
- за семејство од два до четири члена до 6.416 денари за месечна закупнина и
- за семејство од пет и повеќе члена до 8.554 денари за месечна закупнина.“

Член 2

Во член 7 во ставот 1 алинеите 1, 2 и 3 се менуваат и гласат:

„- за семејство до 1.604 денари;
- за семејство од два до четири члена до 2.139 денари и
- за семејство од пет и повеќе члена до 2.674 денари.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 10-34/1
2 јануари 2020 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

5.

Врз основа на член 9 став (1), член 12, член 16 и член 184 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.95/2005, бр. 25/2007, бр. 07/2008, бр. 57/2010, бр. 135/2011, бр. 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), постапувајќи по Барањето на ТТК Банка АД Скопје за давање одобрение за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност - втора емисија на корпоративни обврзници по пат на јавна понуда, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 27.12.2019 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА - ВТОРА ЕМИСИЈА НА КОРПОРАТИВНИ ОБВРЗНИЦИ

1. На ТТК Банка АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност по пат на јавна понуда - втора емисија на 1.500 корпоративни обврзници со поединечна номинална вредност од 1.000 евра и вкупна номинална вредност од 1.500.000 евра односно 92.239.800 денари пресметано по средниот курс на НБРСМ на денот на донесување на Решението од Комисијата за хартии од вредност на РСМ.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката бр.02-9009/1 од 05.11.2019 година за издавање долгорочни должнички хартии од вредност како капитален инструмент по пат на јавна понуда (корпоративна обврзница) (втора емисија на обврзници) донесена на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност – корпоративните обврзници за регист-

рирање во депозитарот за хартии од вредност веднаш, но не подоцна од три работни дена, по истекот на рокот за реализација на емисијата на обврзници по пат на јавна понуда.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од пет работни дена од регистрацијата на обврзниците во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија да достави доказ дека е извршен упис на обврзниците.

5. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП1 број 10-91
27 декември 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

6.

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.95/2005, бр.25/2007, бр.07/2008, 57/2010, 135/2011, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, постапувајќи по Барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност - четврта емисија на акции на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје, поднесено на ден 19.12.2019 година, на седницата одржана на ден 27.12.2019 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - четврта емисија на 287.982 обични акции во износ од 287.982.000 денари, согласно Одлуката 45-7136/1 од 10.12.2019 година за зголемување на основната главнина од средствата на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје со издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда-четврта емисија на акции.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката број 45-7136/1 од 10.12.2019 година за зголемување на основната главнина од средствата на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје со издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда-четврта емисија на акции.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.

4. Одобрението за издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда ќе се спроведе под услов Централниот регистар на Република Северна Македонија да донесе решение за упис на зголемувањето на основната главнина.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-

тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП 1 Бр. 10-93 Комисија за хартии од вредност
27 декември 2019 година на Република Северна Македонија
Скопје Претседател,
 м-р **Нора Алити**, с.р.

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

7.

Врз основа на членовите 203 и 218, став (1) од Законот за работните односи („Службен весник на РМ“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19, 153/19 и 180/19), член 5 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на РМ („Службен весник на РМ“ бр. 10/08 и 85/09) и член 122 од Колективниот договор за здравствена дејност на РМ („Службен весник на РМ“ бр. 60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 33/11, 5/13, 172/14, 118/15, 3/16, 75/16, 80/18, 31/19, 32/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 196/19 и 219/19), Министерството за здравство претставувано од министерот доц. д-р Венко Филиппе и репрезентативниот Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на РМ претставуван од претседателот д-р Љубиша Каранфиловски, склучија на 2 јануари 2020 година

А Н Е К С

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ НА РМ

Член 1

Во Колективниот договор за здравствена дејност на РМ („Службен весник на РМ“ бр. 60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 33/11, 5/13, 172/14, 118/15, 3/16, 75/16, 80/18, 31/19, 32/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.196/19 и 219/19), во член 61 за поединечните работи, односно занимања на работниците кои имаат засновано работен однос во јавните здравствени станови, здравствени домови, центри за јавно здравје, Институт за јавно здравје, општите болници, специјализирани болници, клинички болници, универзитетски клиники се менуваат коефициентите за пресметка на плата и тоа како што следи:

Занимања од I група на сложеност

- чистач во административни простории	1,205
- чистач во кујна	1,205
- чувар на животни	1,205
- општ работник	1,205
- садомијач	1,221
- перач, пеглач на веш	1,221
- чистач во здравствени простории	1,233
- чистач во РТГ простории	1,233

Занимања од II група на сложеност

- портир	1,261
- вратар	1,261
- курир	1,284
- домаќин	1,284
- сервирка	1,296
- работник во кујна-садомијач	1,296
- пеглар, сушар, перач на веш	1,296
- телефонист во работна единица	1,306
- садомијач во лабораторија, трансфузиологија	1,306
- инфузија и нуклеарна медицина	1,324
- чувар - пожарникар	1,324
- гипсер, разнесувач на материјал	1,341
- физички работници	1,375
- физички работник-асанатор	1,386
- телефонист во здравствена установа	1,386
- болничар (помошник обдуцент, препаратер, одржувач на хигиена, транспортер во операциона сала, интензивна нега)	1,482
- болничар - неговател (детска негователка во стационар, млечна кујна, детска гледачка, болничар во операциона сала)	1,482

Занимања од III група на сложеност

- КВ - работници (со стручен испит)	1,462
- КВ - работници	1,524
- КВ - телефонист	1,524
- работници со ССП	1,552
- противпожарен техничар	1,552
- сервирка	1,552
- возач	1,581
- котлар	1,581
- електричар	1,581
- техничар (ТТ, ТВ и др.)	1,615
- болничар со ССП	1,721
- детска негователка со ССП	1,721

Занимања од IV група на сложеност

- ВКВ - работници (возач, котлар, автомеханичар, на парен котел, водоинсталатер, електричар, монтер, бербер, готвач, машино-бравар, сидар и др.)	1,735
- обезбедувач со лиценца за обезбедување	1,735
- економ домаќин	1,825
- техничар (електро, машински, ТТ, ТВ, ПП и др.)	1,825
- возач во брза помош	1,859

Занимања од V група на сложеност**Подгрупа V/1**

- општа медицинска сестра
(приемно и картотека) 1,978

Подгрупа V/2

- здравствен статистичар 2,149
- медицинска сестра - болничар 2,149
- негователски техничар за нега на болен 2,149
- мед. сестра акушерка-техничар, стоматолошка сестра 2,179
- лаборант, лаборантски техничар, фармацевтски техничар, хемиски техничар, санитарен техничар, физиотерапевт, лаборант, препаратор, лаборант по нуклеарна медицина, цитогенски техничар, перфузионист, забен техничар, радиолошки техничар, фотолаборант, дезинсектор, забар и дентисти 2,179
- патронажна медицинска сестра, медицинска сестра во вакцинација 2,209
- медицинска сестра во итна медицинска помош 2,209
- медицинска сестра во домашна посета 2,209
- медицинска сестра во оддел. во психијатриска болница 2,209
- медицинска сестра - инструментарка, инструментарка-акушерка, медицинска сестра - анестетичар, физиотерапевт во реанимација, медицинска сестра во интензивна нега, акушерка во родилна сала, медицинска сестра на дијализа, физиотерапевт, трансфузионист, мед.сестра во оддел.на геронтолошка и палијативна здравствена заштита 2,239

Занимања од VI група на сложеност**Подгрупа VI/1**

- инженер со степен 2,222
- виш социјален работник 2,222
- виш санитарен техничар, виш забен техничар, Виш физиотерапевт, виша медицинска сестра, акушерка, виши лаборант, трансфузионист, виш фармацевт, виш цитогенски техничар, виш РТГ техничар, виш фармацевтски техничар, дефектолог-диететичар, нутрицист, виш работен терапевт, воспитувач, педагог, наставник, виш здравствен соработник, инженер по медицинска радиологија 2,423

Подгрупа VI/2

- виш здравствен работник специјалист во психијатрија, дипломира медицина, забна здравствена превентива, медицина на трудот, интензивно лекување, патронажна, диететика, комунална хигиена, итна медицинска помош, визил техничар, трансфузионист, анестетичар и др. 2,518

Занимања во VII група на сложеност**Подгрупа VII/1-а**

- дипломиран социјален работник 2,885
- здравствени работници со високо стручно образование (180 ЕКТС) 3,023
- дипломиран педагог, дипломиран дефектолог, дипломиран психолог, дипломиран логопед, дипломиран биолог, дипломиран физичар, дипломиран сурдолог, дипломиран соматопед 2,885
- здравствен работник со високо стручно образование специјализиран во структурата (180+60 ЕКТС) 3,058
- стручен соработник - дипл.педагог, дефектолог, психолог, логопед, биолог, физичар, сурдолог, соматопед, социјален работник 2,919
- дипломиран инженер 2,948
- дипломиран хемичар и биохемичар 2,948
- самостоен стручен соработник педагог, дефектолог, психолог, логопед, биолог, физичар, сурдолог, соматопед, социјален работник 2,977

Подгрупа VII/1-б

- доктор на медицина, доктор на стоматологија и дипломиран фармацевт 3,663
- доктор на медицина и стоматологија на специјализација, Фармацевтна специјализација 3,663
- дипломиран фармацевт-примариус 3,761
- доктор на медицина и на стоматологија, примариус 3,761

Подгрупа VII/2-а

- магистер - биолог, физичар, педагог, дефектолог, психолог, логопед, сурдолог, соматопед 3,034
- магистер по јавно здравје 3,034
- здравствени соработници со специјализација 3,089

Подгрупа VII/2-б

(Вработени во ЈЗУ здравствени домови, центри за јавно здравје и Институт за јавно здравје

- д-р на медицина, д-р стоматологија и дипл. фармацевт 4,387
- магистер 4,299
- специјалист по санитарна хемија 4,995
- д-р на медицина, д-р на стоматологија и дипл.фармацевт-сецијалист магистер 5,118
- доктор на медицина и стоматологија и дипл.фармацевт-специјалист 5,320
- асистент

- доктор на медицина, стоматологија и дипл.фармацевт-специјалист примариус	5,483
- доктор на медицина, стоматологија и дипл.фармацевт-субспецијалист	5,553

Подгрупа VII/2-6

(Вработени во ЈЗУ општи болници, специјализирани болници, клинички болници и универзитетски клиници)

- дипломиран фармацевт-специјалист	5,118
- д-р на медицина и д-р на стоматологија-специјалист	5,330
- дипл.фармацевт-специјалист примариус	5,483
- асистент	5,539
- дипл.фармацевт -субспецијалист	5,553
- д-р на медицина, д-р на стоматологија-специјалист примариус	5,708
- д-р на медицина, д-р на стоматологија субспецијалист	5,775

Занимања од VIII група на сложеност

Подгрупа VIII-а (здравствен дом, центар за јавно здравје и Институт за јавно здравје)

- доктор на медицински науки	5,886
- доктор на медицински науки-асистент	5,928

Подгрупа VIII-а (општа болница, специјална болница, клиничка болница и универзитетска клиника)

- доктор на медицински науки	6,129
- доктор на медицински науки асистент	6,171

Член 2

За поединечните работи, односно занимања за работниците кои имаат засновано работен однос во јавните здравствени установи, универзитетски клиници, универзитетски институти, Универзитетски стоматолошки клинички центар, Институт за белодробни заболувања и туберкулоза Скопје и во здравствените установи кои претставуваат наставно-научна база и се избрани во наставно-научни, научни и соработнички звања и имаат засновано работен однос на медицински или стоматолошки факултет се утврдуваат следните коефициенти на плата:

А) Соработнички звања (асистенти/помлади асистенти)

-доктор на медицина и стоматологија	4,496
-доктор на медицина и стоматологија-магистер	4,859
-доктор на медицина и стоматологија-специјалист	6,022
-доктор на медицина и стоматологија-спец. магистер	6,087

- доктор на медицина и стоматологија-спец. примариус	6,328
- доктор на медицина и стоматологија супспецијалист	6,609
- доктор на медицински и стоматолошки науки	6,815

Б) Наставно-научни и научни звања

- доктор на мед.и стоматол. науки - научен соработник	6,976
- доктор на мед.и стоматол. науки-доцент	7,058
-доктор на мед.и стоматол. науки -виш научен соработник	7,220
- доктор на мед.и стоматол. науки -вонреден професор	7,301
- доктор на мед.и стоматол. науки - научен советник	7,381
- доктор на мед.и стоматол. науки -редовен професор	7,463

Член 3

Во членот 73-а по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

На главната медицинска сестра, главниот медицински лаборант, главниот рендген технолог, главен физиотерапевт и главен забен техничар на универзитетски клинички центар, универзитетски институт, универзитетска клиника, институт, болница за нега, болница (општа и специјализирана) и центар се утврдува плата во вкупен коефициент од 3,400, а на главната медицинска сестра на поликлиника и здравствен дом се утврдува плата во вкупен коефициент од 3,250“.

Во ставот 3 кој станува став 4 по зборовите „организиски директори“ се додаваат зборовите „и главна медицинска сестра, главен медицински лаборант, главен рентген технолог, главен физиотерапевт и главен забен техничар“.

Член 4

Овој Колективен договор влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а почнува да се применува со исплата на платата за месец февруари 2020 година.

Самостоен синдикат за здравство,
фармација и социјална заштита
на Република Македонија
Претседател,
д-р Љубиша Каранфиловски, ср.

Министерство за
здравство
Министер,
доц. д-р Венко Филче, ср.

Бр. 0101-3/1
2 јануари 2020 година
Скопје

Бр. 17-109/1
2 јануари 2020 година
Скопје



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2020001